

Поради зголемен обем на работењето и со цел да ангажира квалитетен професионалец кој ќе добие шанса, преку тимска работа да напредува во својата банкарска кариера

### **Капитал Банка АД Скопје распишува**

### **К О Н К У Р С**

### **за пополнување на отворено работно место Соработник во Секторот за управување со ризици (ASSOCIATE IN RISK MANAGEMENT SECTOR)**

Основни работни задолженија и одговорности:

- Изработка на извештаи за следење на изложеност на Банката различни типови на ризици кои согласно регулативата ги следи Секторот за управување со ризици;
- Утврдување на ризичната класификација на клиентите во согласност со законската регулатива на НБРМ;
- Учество во дефинирање, контрола и ревидирање на интерните лимити;
- Учество во изработка и давање препораки за развој на интерни методологии, модели и процедури во областа на оценка, следење и управување со ризиците;
- Учество во активностите поврзани со проценка и мерење на адекватноста на капиталот во склад со важечката регулатива (CAR, ICAAP, Stress testing).

Услови – Образование и дополнителни знаења:

- ВСС- Економски факултет;
- Најмалку 2 (пожелно е 4) години работно искуство во Банка од кои најмалку 1 години работно искуство во Организациона единица за управување со ризици;
- Познавања на проценка на кредитната способност на правни лица (анализа на финансиските извештаи, изработка на проекции, квантитативна и квалитативна анализа);
- Познавање и континуирано следење на банкарската и особено на супервизорската законска регулатива на НБРМ;
- Активно знаење на англискиот јазик (пишан и говорен);
- Работно познавање на Microsoft Office пакетот, Internet;
- Дополнителни курсеви, обуки и препораки се сметаат за предност .

Очекувани способности, персонални карактеристики:

- Аналитичност и систематичност,
- Организациски вештини,

- Креативност и комуникативност,
- Позитивен став,
- Професионалност , доверливост и одговорност,
- Посветеност на работата,
- Способност за индивидуална и тимска работа,
- Лидерски способности.

На избраниот кандидат му се нудат примамливи финансиски услови, како и професионално, динамично работно опкружување со можност за изразување на сопствената креативност, можност за усовршување и напредување.

Работниот однос е на определено време, со можност за продолжување.

Работното време е од 8-16 h од понеделник до петок.

Се повикуваат сите заинтересирани кандидати, да ја достават својата пријава (CV и мотивациско писмо) на следнава електронска адреса: [jobs@capitalbank.com.mk](mailto:jobs@capitalbank.com.mk) .

**Напомена:**

Огласот трае 10 работни дена од објавата, а изборот ќе се врши во време траење на огласот и 20 работни дена по истекот на рокот за пријавување.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.